

Врз основа на член 3 од Законот за прогласување на орнитолошкиот локалитет Тиквеш, во клисурата на Црна Река, за строг природен резерват („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/96), министерот за урбанизам градежништво и заштита на животната средина донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА СТРОГИОТ ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ ТИКВЕШ ВО КЛИСУРАТА НА ЦРНА РЕКА

Член 1

Со овој правилник се уредува спроведувањето на мерките за заштита и зачувување на строгиот природен резерват Тиквеш, во клисурата на Црна Река (во натамошниот текст: резерват).

Член 2

Мерки за заштита и зачувување на резерватот се применуваат на просторот, како природна животна средина, заради заштита и зачувување на природните и културните вредности на резерватот.

Член 3

Со мерките за заштита и зачувување на резерватот се обезбедува:

- заштита и зачувување на природните биотопи (живеалишта) и биоценози (жив свет) во природна состојба;
- воспоставување адекватен систем за проучување, одржување и подобрување на биолошката разновидност (диверзитет) на резерватот;
- заштита на структурните карактеристики на пејсажната разновидност;
- адекватен просторно-плански пристап за рационално користење на природните богатства и биоресурсите.

Член 4

Мерките на заштита и зачувување на резерватот се остваруваат преку:

- континуирано следење и контролирање на состојбите со заштитените растителни и животински видови;
- спречување на деградирање и уништување на природните живеалишта;
- спречување на внесување неавтохтони растителни и животински видови и нивни раси односно сорти;
- спречување на несоодветно користење на природните богатства (вода, песок, земјиште и шума) и биоресурсите (растителен и животински свет што егзистира во водата и на копното);
- спречување на несоодветно користење на водата во езерото и крајбрежјето (регулиран пристап на луѓе, бродови и чамци, поставување или градба на објекти, движење со моторни возила и слично), во границите на резерватот.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 14-5402
25 август 1997 година
Скопје

Министер,
Томе Тромбеv, с.р.